



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток, 10 септември 1992,  
Скопје  
Број 54 Год. XLVIII

Апострофата за 1992 година изнесува 12.000 денари. Овој број има 400 денари. Широ сметка 40100-603-12098

1074.

Врз основа на член 86 став еден и два од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91) донесувам

## ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### I

Поради престанок на функцијата се разрешуваат од членови на Советот за безбедност на Република Македонија:

1. д-р Никола Кљусев,
2. д-р Трајан Гоцевски.

### II

За членови на Советот за безбедност на Република Македонија се именуваат:

1. Бранко Црвенковски, претседател на Владата на Република Македонија,
2. д-р Владо Поповски, министер за одбрана.

### III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1831 Претседател  
9 септември 1992 година на Република Македонија,  
Скопје Кирил Глигоров, с.р.

1075.

Врз основа на член 67 од Законот за девизното работење, а во врска со член 30, став 2 од Законот на Народната банка на Македонија и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 10.09.1992 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЕФЕКТИВНИТЕ СТРАНСКИ ПАРИ ПО ОСНОВ НА ОТКУПЕНИ БЕНЗИНСКИ БОНОВИ

1. Народната банка на Република Македонија ќе врши продажба на девизни средства од постојните девизни резерви на Република Македонија за плаќање на увозот на нафта и нафтени деривати во висина на откупените ефективни странски пари по основ на продадените бензиски бонови на домашни и странски лица.

2. Како купувач на девизните средства од точка 1 може да се јави Рафинеријата „Скопје“ – Скопје како преработувач на нафтата или регистриран увозник на нафта и нафтени деривати.

3. Продажбата на девизните средства од точка 1 на оваа одлука се врши по продажен курс за девизи на денот на продавањето.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-2720/1 Претседател на Владата,  
10 септември 1992 година Бранко Црвенковски, с.р.  
Скопје

1076.

Врз основа на член 39-д и 39-е од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87, 17/91 и 38/91), Министерот за труд и социјална политика донесува

## ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЦЕНИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ ЗА ПРЕСТОЈ НА ДЕЦА ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ И ЗАБАВИШТАТА

### Член 1

Во Правилникот за цените на услугите за престој на децата од предучилишна возраст и забавишта („Службен весник на РМ“ број 38/92 и 49/92), во член 3 став 1 точка 1, алинеа 1 и 2, бројот „7.500,00“ се заменува со бројот „10.000,00“, а точка 2, се менува и гласи:

2. Полудневен престој – забавишта
  - престој со ужина . . . . . 4.000,00 денари
  - престој со комбиниран (топол и ладен) оброк . . . . . 5.500,00 денари

Во истиот став од овој член во точка 3, бројот „250,00“ се заменува со бројот „400,00“.

### Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11 – 5522 Министер  
5 септември 1992 година за труд и социјална политика,  
Скопје Илјаз Сабриу, с.р.

1077.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 12 став 1 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 4 септември 1992 година, донесе

## РЕШЕНИЕ

1. СЕ ОТФРЛА барањето на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ во Собранието на Република Македонија за оценување уставноста на дејствието односно актот бр. 08-1596 од 16 август 1992 година на Претседа-

телот на Република Македонија со кој за мандатор за состав на Владата на Република Македонија се определува Бранко Црвенковски – пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ во Собранието на Република Македонија, преку координаторот Стефковски Томислав, му поднесе иницијатива на Уставниот суд на Република Македонија за поведување постапка за оценување уставноста на дејствието односно актот означен во точка 1 од ова решение, затоа што Претседателот на Република Македонија за мандатор определил кандидат од иста политичка партија која го искористила правото во уставно пропишаниот рок да предложи мандатор за состав на Владата на Република Македонија.

3. Судот на седницата утврди дека Претседателот на Републиката на 16 август 1992 година го известил Претседателот на Собранието на Република Македонија дека за мандатор за состав на Владата на Република Македонија, по предлог на Социјалдемократскиот сојуз, го определил Бранко Црвенковски – пратеник во Собранието.

4. Според член 84 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија Претседателот на Република Македонија го определува мандаторот за состав на Владата на Републиката, а според член 90 став 1 од Уставот, Претседателот на Република Македонија е должен мандатот за состав на Владата да му го довери на кандидат од партијата односно партиите што имаат мнозинство во Собранието.

Според мислењето на Судот, определувањето на мандатор за состав на Владата на Република Македонија е дејствие на Претседателот на Републиката во остварување на неговото уставно овластување со кое отпочнува постапка за избор на Владата. Поради тоа, Судот оцени дека ова дејствие, односно актот на Претседателот на Република Македонија за определување на мандатор за состав на Владата не претставува пропис во смисла на член 110 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија.

Согласно член 110 од Уставот на Република Македонија Уставниот суд е надлежен да одлучува за согласноста на законите со Уставот, за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и со законите, да штити одделни слободи и права на човекот и граѓанинот утврдени со Уставот, да одлучува за одговорноста на Претседателот на Републиката, како и за други прашања утврдени со Уставот.

Со оглед на тоа што оспореното дејствие односно акт не претставува пропис или друг општ акт во смисла на член 110 од Уставот, ниту со иницијативата се бара заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот определени во алинеја 3 на овој член од Уставот, ниту, пак, постои барање за одговорност на Претседателот на Републиката во смисла на член 87 од Уставот, Судот оцени дека не е надлежен да одлучува по барањето во иницијативата.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

У. бр. 184/92  
4 септември 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
м-р Јордан Арсов, с. р.

#### 1078.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 4 септември 1992 година, донесе

### РЕШЕНИЕ

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување уставноста на Одлуката за изгласување недоверба на Владата на Република Македонија, донесена од Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 7 јули 1992 година.

2. Стојановски Томислав од Куманово поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување уставноста на одлуката на Собранието на Република Македонија означена во точка 1 од ова решение, затоа што, согласно член 10 став 1 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија, прашањето за доверба на Владата не можело да се постави пред одржувањето на нови избори, до кога постојниот состав на Владата имал право непречено да ги врши своите функции.

Исто така, подносителот на иницијативата побара Уставниот суд на Република Македонија да го запре извршувањето на поединечните акти и дејствија преземени врз основа на оспорената одлука односно да го спречи одржувањето на седницата на Собранието на Република Македонија на која треба да се одлучува за избор на нова Влада, до донесувањето конечна одлука.

3. На седницата Судот утврди дека Собранието на Република Македонија, по иницијатива на 23 пратеници, на седницата одржана на 7 јули 1992 година и изгласало недоверба на Владата на Република Македонија со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Судот, исто така, утврди дека Владата на 16 јули 1992 година писмено го известила Собранието дека, согласно член 92 од Уставот, поднесува оставка.

4. Согласно член 92 став 2 и 3 од Уставот на Република Македонија Собранието на Република Македонија може да и изгласа недоверба на Владата, а прашањето за доверба на Владата можат да го постават најмалку 20 пратеници. Според став 5 на овој член од Уставот одлуката за изгласување на недоверба на Владата се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, а ако на Владата и е изгласана недоверба, Владата е должна да поднесе оставка.

Согласно член 1 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија, Уставот на Република Македонија се применува од денот на прогласувањето од Собранието на Република Македонија ако за примената на одделни негови одредби со Уставниот закон не е поинаку определено. Според член 10 став 1 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија во постојниот пратенички состав, Претседателот на Република Македонија и Владата на Република Македонија продолжуваат да ги вршат функциите со права и должности утврдени со Уставот до одржувањето на новите избори.

Врз основа на изнесеното, Судот оцени дека не е во несогласност со член 10 став 1 од Уставниот закон во Собранието на Република Македонија да се постави прашањето за доверба и да се изгласа недоверба на Владата пред одржувањето на новите избори. При заемањето на ваков став Судот го имаше предвид карактерот, смислата и целите на Уставниот закон со кој треба да се обезбеди премин во новиот уставен систем, а во тие рамки да се утврди и положбата на органите на власта образувани според поранешниот Устав. Во таа смисла, во член 1 од Уставниот закон е определено дека Уставот почнува да се применува од денот на неговото прогласување од Собранието на Република Македонија, освен ако за примената на одделни одредби со Уставниот закон не е поинаку определено, како што е постапено и во член 10 став 2 од Уставниот закон. Понатаму, Судот оцени дека во член 10 став 1 од Уставниот закон се одлага примената само на одредбите од Уставот што се однесуваат на изборот и конституирањето на Собранието на Република Македонија, Претсе-

дателот на Република Македонија и Владата на Република Македонија, со што се обезбедува легитимитет и легалитет на органите на власта конституирани во поранешниот уставен систем. Меѓутоа, со оваа одредба од Уставниот закон не се одлага примената на одредбите од Уставот што се однесуваат на правата и должностите на овие органи и на нивните меѓусебни односи, од што произлегува дека тие ги вршат своите функции во новиот уставен систем со сите права и должности утврдени во Уставот на Република Македонија, до одржувањето на новите избори. Во тие права и должности, според Уставот, спаѓаат и правата и должностите на Владата спрема Собранието на Република Македонија и нејзиното право и должност да поднесе оставка и правото на Собранието да го постави прашањето за доверба на Владата, на начин и по постапка уредени со членовите 92 и 93 од Уставот.

Од наведените причини Судот смета дека од член 10 став 1 од Уставниот закон не може да се изведе

заклучок дека се суспендираат одредбите од Уставот што се однесуваат на правата и должностите на Владата и на нејзините односи со Собранието на Република Македонија, поради што оцени дека не може да се постави прашањето за согласноста на оспорената одлука со Уставот на Република Македонија.

5. Со оглед на тоа што нема основи, за поведување постапка за оценување уставноста на оспорената одлука, Судот утврди дека не се исполнети условите да одлучува за барањето за запирање на извршувањето на поединечните акти и дејствија донесени врз основа на оспорената одлука.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

У. бр. 180/92

4 септември 1992 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
м-р Јордан Арсов, с. р.

## КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

57.

Врз основа на член 85 од Законот за основните права од работниот однос („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 60/89 и 42/90), член 2 од Општиот колективен договор на Република Македонија („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 29/92), јавниот одбор на Синдикатот за градежништво, индустрија за градежни материјали и проектирање на Македонија и Соборот за градежништво и индустрија за градежни материјали на Стопанската комора на Македонија на ден 11. 09 1992 година склучија

### КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ИНДУСТРИЈА НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ И ПРОЕКТИРАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### I. ОПШТ ДЕЛ

##### Член 1

Со овој колективен договор, во согласност со Општиот колективен договор на Република Македонија, се утврдуваат специфичните права и обврски на работниците на работа во претпријатијата, односно кај работодавачите од дејностите од областа на градежништвото, индустријата за градежни материјали, проектирањето и други сродни дејности.

##### Член 2

Утврдените права и обврски на работниците, вработени во претпријатијата, односно кај работодавачите од дејностите, посочени во член 1, кои не се разработени во овој колективен договор, а се регулирани со Закон и со Општиот колективен договор на Република Македонија, се применуваат непосредно.

##### Член 3

Со Колективниот договор на ниво на претпријатије, односно работодавач, со општ акт, односно со договор за работа, не може да се утврдат помали права и обврски од утврдените во Општиот колективен договор на Република Македонија и со овој колективен договор.

##### Член 4

Пред засновање работен однос, претпријатието, односно работодавачот е должен на работникот да му овозможи увид во одредбите на колективните договори, односно акти со кои се регулираат неговите права, обврски и одговорности.

#### Член 5

Бесплатна заштита на економските и социјалните права од работен однос, утврдени со закон и колективен договор, односно општ акт, преку соодветните органи и тела и службата за правна помош на ССМ, ја остварува само членот на Синдикатот.

## II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

### Посебни услови за засновање работен однос

#### Член 6

Посебните услови за засновање работен однос, како што се: видот и степенот на стручната подготовка, посебните знаења и способности за извршување соодветни работи, работното искуство, посебната здравствена состојба, психофизичките и физичките способности, се утврдуваат со колективен договор, односно општ акт на претпријатието, односно работодавачот.

### Засновање работен однос

#### Член 7

Пред стапување на работа, претпријатието, односно работодавачот е должен со работникот да склучи писмен договор за работа. Содржината на договорот за работа е утврдена до член 7, став 3 од Општиот колективен договор на Република Македонија.

Претпријатието, односно работодавачот со колективниот договор односно општиот акт утврдува дали ќе се склучат писмени договори за работа и со работниците кои се во работен однос од денот на стапувањето на сила на овој Колективен договор.

### Распоредување за работа на терен

#### Член 8

Ако дејноста на претпријатието, односно работодавачот е од таква природа што работите се извршуваат надвор од седиштето на претпријатието, односно работната единица (градежништво, монтажни работи и сл.) работникот може привремено да биде распореден во друго место на работа.

Ако оддалеченоста е помала од педесет километри, на работникот мора да му се обезбеди превоз до работа и од работа, преку јавниот сообраќај или со превозно средство на претпријатието, односно работодавачот.

Во случај на поголема оддалеченост, утврдена во став 2 од овој член, на работникот треба да му се обезбеди соодветно сместување и исхрана, односно зголемени трошоци за работа на терен, утврдени со Закон, овој Колективен договор, односно општ акт на претпријатието, или на работодавачот.

#### Член 9

Синдикалниот претставник, заради непречено организирање и водење на синдикалната активност во синдикалната организација на претпријатието, односно работодавачот не може да биде распореден на работа во друго место надвор од седиштето на претпријатието, а треба да му се овозможи по потреба да врши увид во условите за сместување, исхрана и заштита при работа на работниците, распоредени на работа на терен.

#### Распоредување на работници на привремена работа во странство

#### Член 10

Под распоредување на работниците на привремена работа во странство согласно овој Колективен договор, се подразбира распоредување на работниците на работа надвор од територијата на Република Македонија за изведување на инвестициони работи.

#### Член 11

Одлука за бројот, структурата и условите за распоредување на работниците на привремена работа во странство донесува органот согласно актот во претпријатието на предлог од раководниот орган, односно работодавачот или од него овластено лице.

#### Член 12

Врз основа на одлуката за распоредување на работниците на привремена работа во странство, раководниот орган, односно од него овластеното лице, донесува поединечни решенија за работа во странство по чија конечност раководниот орган, или од него овластеното лице, или работодавачот и работникот склучуваат договор.

Договорот од став 1 од овој член содржи одредби за:

- место на работа;
- времетраењето на распоредувањето;
- превозот;
- работното место;
- работното време;
- обврските и одговорностите на работникот;
- правата и обврските од заштита при работа;
- условите за здравствена заштита;
- одморот, отсуствата и годишниот одмор;
- условите за сместување и исхрана;
- платата, денарскиот и девизниот дел, начинот и времето на исплатата;
- надоместокот на платата и останатите надоместоци;
- условите, начинот и постапката за скратувањето, односно продолжувањето на времето на распоредувањето на работникот на привремена работа во странство;
- и друго.

#### Член 13

Работникот може да одбие да замине на привремена работа во странство од оправдани причини кои ги утврдува органот предвиден во актот на претпријатието.

#### Член 14

Работниците распоредени на привремена работа во странство имаат право на синдикално организирање

и дејствување согласно колективниот договор, статутот и правилата за работа на синдикалната организација во претпријатието.

#### Услови, начин и постапка за утврдување, технолошки, економски и организационен вишок

#### Член 15

Технолошките, организационите и другите унапредувања со кои се овозможува зголемување на продуктивноста и деловниот успех на претпријатието, можат да бидат причина за оптимализирање на потребите од работна сила, односно за утврдување технолошки, економски и организационен вишок.

#### Член 16

Причините од претходниот член се утврдуваат со Програмата за долгорочен развој што ја предлага раководниот орган или работодавачот, односно елаборатот со кој се оптимализираат потребите за работењето на претпријатието.

Раководниот орган или друг орган утврден со актот на претпријатието со одлука ја потврдува потребата од прогласување технолошки, економски и организационен вишок утврден на начин определен во претходниот став.

#### Член 17

Поединечното утврдување на работниците за чија работа престанала потребата, се врши врз основа на критериумите содржани во колективниот договор, односно општиот акт на претпријатието.

#### Член 18

Правата на работниците за чија работа престанала потребата поради технолошки, економски и организациони причини и начинот на нивното остварување се утврдува со општ акт - програма, во согласност со законот, Општиот и овој Колективен договор.

Програмата од став 1 на овој член се донесува врз основа на претходно добиеното мислење од синдикалната организација во претпријатието.

#### Член 19

На работникот за чија работа престанала потребата поради технолошки, организациони, економски и слични причини, му се обезбедува едно од правата по основ на работа и под услови утврдени со закон и Општиот колективен договор на Република Македонија.

#### Работно време

#### Член 20

Заради сезонскиот карактер на дејностите, односно работите и задачите, може да се врши прераспределба на работното време.

Распоредот на работното време со прераспределба се утврдува со општ акт, а во рамките на вкупното дозволено годишно работно време, утврдено со закон.

#### Годишен одмор

#### Член 21

Работникот има право на годишен одмор од најмалку 18 работни денови, а најдолго 30 работни денови, без посебните услови за работа утврдени во член 23 од овој колективен договор.

Ако во календарската година, во која работникот засновал работен однос нема една година работа, има право на годишен одмор во траење од по два работни дена за секој месец поминат на работа, но не повеќе од 18 работни денови.

## Член 22

Должината на годишниот одмор од 18 денови се зголемува и конечно се утврдува според следните критериуми:

## 1. По основ на работен стаж

– од 1 до 3 години	1 ден
– од 3 до 5 години	3 дена
– од 5 до 10 години	5 дена
– од 10 до 15 години	7 дена
– од 15 до 20 години	8 дена
– преку 20 години	9 дена

2. По основ на натпросечен придонес во работата	2 дена
3. По основ на социјално-здравствена состојба	
– на работник инвалид на трудот со преостанатата и изменета работна способност	3 дена
– на работник-мајка со дете до 7 години	2 дена
– на самохран родител со дете до 7 години	2 дена
– на работник помлад од 18 години	7 дена
4. По основ на сложеност на работа	
– до III степен на сложеност	1 ден
– од IV до VII степен на сложеност	2 дена
– над VII степен на сложеност	3 дена

## Член 23

Должината на годишниот одмор утврдена со член 22 на работниците кои поголемиот дел од работното време во годината се распоредени на работа, на работни места тешки и по здравјето штетни, а кои се утврдени со општ акт на претпријатието може да им се зголеми уште 5 работни денови.

## Заштита на работа

## Член 24

Претпријатието, односно работодавачот со колективен договор или општ акт мора да ги уреди и обезбеди потребните услови за заштита при работа, во согласност со законот и Општиот колективен договор на Република Македонија.

Претставникот на Синдикатот има право и обврска да изврши увид во состојбите во врска со заштитата при работа, да предложи спроведување на пропишаните мерки, како и да поднесе барање до надлежните органи за подобрување на истите.

Надлежниот орган е должен во определениот рок да го извести претставникот на Синдикатот за превземените мерки по барањето од став 2 на овој член.

## Обврски и одговорности на работниците

## Член 25

Во текот на работењето работниците се должни да ги исполнуваат обврските утврдени со закон, колективните договори и општиот акт на претпријатието.

## Член 26

Неисполнувањето на обврските и неодговорното однесување на работниците повлекува нивна одговорност.

Со колективен договор, односно општ акт, а во согласност со одредбите на Законот и Општиот колективен договор, претпријатието, односно работодавачот ги уредува прашањата сврзани со одговорноста на работниците.

## Услови за работа на Синдикатот

## Член 27

Уставното право на синдикално организирање на работниците и активноста на Синдикатот во претпријатието, која е во согласност со закон и колективен договор, не може да се ограничи со одлука на органите на претпријатието, односно на работодавачот.

## Член 28

Претпријатието, односно работодавачот е должен да му создава услови за работење и дејствување на Синдикатот согласно со законот, како и:

– на барање на Синдикатот да му доставуваат податоци и информации за оние прашања што имаат најнепосредно влијание врз материјалната и социјалната положба на членовите на Синдикатот (работниците), како и информации за општествено економската, материјалната и социјалната положба на работниците од работа и работниот однос;

– да дава мислење и предлози во постапката на донесување одлуки и решенија што имаат битно влијание врз материјално-социјалната положба на работниците, а органите во претпријатијата или работодавачот да ги разгледуваат мислењата и предлозите во присуство на Синдикатот;

– во случај кога поголем број работници не ги исполнуваат утврдените норми и стандарди, Синдикатот покренува барање за нивно преиспитување. Доколку Синдикатот не се согласува со извршеното преиспитување во претпријатието, се бара мислење на соодветни стручни институции;

– да дава мислења во постапката за утврдување на одговорноста на работникот за сторени повреди на работната должност и работните обврски, како и застапување на работниците пред надлежните органи на работодавачот и надвор од него;

– стручни, административни и технички услови за работа на Синдикатот за остварување на синдикалните функции во согласност со надлежните органи на работодавачот и за собирање и уплата на синдикалната членарина;

– на претставникот на Синдикатот треба да му се овозможи непречено комуницирање со претставници на органот на управување, директорот, функционерот и работодавачот, како и да им се дозволи пристап на работните места кај работодавачот, кога тоа е неопходно за остварување на функциите на Синдикатот.

## Член 29

Претставникот на Синдикатот не може да биде повикан на одговорност, ниту доведен во понеповолна положба, вклучувајќи го и неговото отпуштање од работа, за време на мандатот и 2 години потоа, поради синдикална активност со која се штитат правата и интересите на работниците, доколку постапувал во согласност со законот, колективниот договор и општиот акт.

## Член 30

На претставникот на Синдикатот треба да му се овозможи ослободување од работа за негово оспособување и ефикасно вршење на функциите во Синдикатот.

Овластениот претставник на Синдикатот на ниво на претпријатие или работодавач се ослободува од работните обврски на работното место заради извршување на функциите на Синдикатот најмногу до 40 часови, претставникот на основната организација до 20 часови, а претставникот на подружницата до 10 часови во текот на месецот.

За тоа време претставникот на Синдикатот има право на надомест на плата во висина на неговата плата.

Начинот и времето на користење на слободните часови на синдикалниот претставник се утврдуваат со колективен договор, односно општ акт на работодавачот.

#### Член 31

Во претпријатие со над 500 членови на Синдикатот, претставникот на Синдикатот функцијата ја извршува професионално, ако тоа е предвидено со колективен договор, односно општ акт на работодавачот. За тоа време му припаѓа плата во висина на онаа што ја остварувал пред отпочнувањето на функцијата, но не помалку од основната плата што ја добиваат работниците од VII степен на сложеност. Неговата плата се валоризира со остварениот пораст на платите кај работодавачот и има право на плата по основ на учество во добивката.

#### Член 32

Правата, обврските и одговорностите на синдикалниот претставник од работниот однос се уредуваат со општ акт на работодавачот, во согласност со Синдикатот за градежништво, ИГМ и проектирање на Македонија.

### Остварување на правото на штрајк

#### Член 33

Правото на штрајк работниците го остваруваат според Правилата за штрајк на Советот на ССМ во согласност со закон.

За време на штрајкот, работниците имаат право на надомест согласно колективен договор, односно општ акт, но не помал од 70% од најниската плата утврдена со овој колективен договор.

### III. ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТИ И ДРУГИ ПРИМАЊА

#### Плати

#### Член 34

Платата на работникот се состои од плата за завршена работа, плата од учество во добивката и надоместок на плата.

Платите се пресметуваат во нето износ.

Придонесите и даноците на платите на работниците ги плаќа претпријатието, односно работодавачот.

### Плата за извршена работа

#### Член 35

Платата на работникот за полно работно време и реално очекувани резултати од работењето, а врз основа на сложеноста на работните задачи не може да биде пониска од најниската утврдена за одделни степени на сложеност според член 39 од овој Колективен договор, која претпријатието, односно работодавачот е должен да му ја исплати на работникот.

#### Член 36

Со колективен договор, односно општ акт, претпријатието, односно работодавачот ги утврдува нормативите, стандардите за работа, односно реално очекуваните резултати од работењето, а резултатите ги оценува работникот кој го води и организира процесот на работа.

#### Член 37

Најниската плата договорно ја утврдуваат и објавуваат потписниците на Општиот колективен договор на Република Македонија.

Најниската плата од став 1 на овој член се усогласува најмалку еднаш квартално со порастот на трошоците на животот во однос на декември од претходната година, односно месечно, доколку месечниот пораст на трошоците на живот е над 5% според податоците на Републичкиот завод за статистика.

#### Член 38

Претпријатието, односно работодавачот кај кого настанале тешкотии во работењето, врз основа на изготвена програма со која се обезбедува надминување на настанатите проблеми и прибавено мислење од Синдикатот, може да утврди отстапување од најниската плата утврдена со член 37 од овој колективен договор, но не повеќе од 20% од износот на најниската плата, а намалувањето не може да трае подолго од 6 месеци.

По исклучок, потписниците на овој колективен договор, заеднички го проценуваат нарушувањето на работењето во одделни претпријатија и го утврдуваат процентот и рокот на отстапување од став 1 од овој член, но не повеќе од една година, доколку се оценува дека тоа е услов за избегнување на отворање стечајна постапка.

Претпријатието, односно работодавачот се должни да им извршат исплата на помалку исплатените плати во смисла на став 1 и 2 од овој член, доколку финансиските резултати по шестомесечната, односно годишната пресметка го овозможуваат тоа.

#### Член 39

Најниската плата на одделните степени на сложеност на работи и работни задачи претставува основна плата.

Основната плата за одделните степени на сложеност се утврдува така што најниската плата се множи со следните коефициенти:

Група на сложеност	Степен на образование	Коефициент
I	НКВ	1,00
II	ПКВ	1,20
III	КВ	1,60
IV	ССС	1,80
V	ВКВ	2,00
VI	ВШС	2,20
VII	ВСС	2,60
VIII	М-р	2,90
IX	Д-р	3,20

Претпријатието, односно работодавачот со колективен договор или општ акт поконкретно ги класифицираат работните места по одделните групи од став 2 на овој член.

#### Член 40

Со колективен договор, односно општ акт на претпријатието или работодавачот може да се утврдат посебни нормативи врз основа на кои на работникот може да му се исплати поголема основна плата за одделни степени на сложеност од предвидените со член 39 од овој договор за што се склучува посебен договор.

#### Член 41

Основната плата на работникот кој е распореден на привремена работа во странство, по основ на посебни услови за живот и работа во странство се зголемува во зависност од климатските услови, оддалеченоста, можноста за посета на семејството и слично.

Зголемувањето од претходниот став се регулира со одлука на органот на управување во претпријатието, односно на работодавачот во согласност со закон или други прописи.

**Член 42**

Доколку две или повеќе претпријатија, односно работодавачи изведуваат работи на ист објект во Републиката и во странство, висината на основната плата утврдена со член 39 и 41 од овој колективен договор ќе ја утврдат спогодбено.

**Член 43**

Работникот кој со спогодба времено е распореден кај друго претпријатие, односно работодавач, на работно место кое одговара на неговиот степен на стручна подготовка, не може да добие плата пониска од основната плата утврдена согласно со член 39 од овој колективен договор.

**Член 44**

Работникот со намалена работна способност заради старост и истоштеност, а кој е 5 години пред оденење во пензија и е распореден на помалку вреднувано работно место, добива плата во височина на основната плата од претходното работно место, валоризирана со тековниот пораст на платите во претпријатието, односно кај работодавачот.

**Додатоци на основната плата****Член 45**

Основната плата на работникот се зголемува кога работникот работи во услови потешки од нормалните за дотичното работно место. Со колективните договори и со општите акти се утврдуваат условите за работа потешки од нормалните за одделни работни места и процентот на зголемувањето.

Како потешки услови за работа, во смисла на став 1 на овој член, се сметаат: влага, бучава, опасност од инфекција, височина, прашина, зрачење, температура, чад, работа под земја и други специфичности.

**Член 46**

Работникот има право на 0,7% додаток на основната плата за секоја година работен стаж, но вкупно не повеќе од 20%.

**Член 47**

Основната плата на работникот се зголемува најмалку по час;

– за прекувремена работа	– 35%
– за работа ноќе	– 35%
– за работа во турнус	– 5%

За работа во денови на празници, утврдени со закон, работникот има право на надомест на платата што му припаѓа кога во тие денови не работи и плата за поминатите часови на работа зголемена за 50%.

Додатоците од член 45, 46 и од став 1 и 2 од овој член меѓусебно не се исклучуваат.

**Плата од учество во добивка****Член 48**

Работникот има право на плата и по основ на остварена добивка, во согласност со закон, колективен договор, односно општ акт.

Претпријатието, односно работодавачот однапред го определува делот од добивката што ќе се распоредува за плати, кој не може да биде помал од 30% од добивката, а за тоа го известува Синдикатот.

**Член 49**

Поединечното учество на секој работник во распределбата на делот од добивката за плати е сраз-

мерно на учеството на неговата плата во вкупните средства за плати во пресметковниот период за кој се утврдува добивката. Добивката може да се исплатува и во вид на акции.

Во платата на работникот во смисла на став 1 од овој член не се засметуваат надоместоците на плата.

**Член 50**

За раководните органи и работниците со посебни овластувања и одговорности, утврдени со статутот или друг општ акт на претпријатието или работодавачот, не важи член 39 од овој договор со кој се регулираат платите.

Платите на лицата од став 1 на овој член ги определува органот што ги избрал или именувал.

Платите на раководните работници без посебни овластувања ги утврдува раководниот орган во претпријатието односно работодавачот.

**Надоместоци на плата****Член 51**

На работникот му припаѓаат надоместоци на плата за:

- годишен одмор;
- празници, согласно закон;
- отсуства од работа, согласно Општиот колективен договор;
- стручно оспособување и преквалификација, односно доквалификација, согласно потребите на работодавачот;
- чекање на работа (застој на работниот процес без вина на работникот);
- други случаи утврдени со колективен договор и општ акт.

Надоместок на плата на работникот во случаите од став 1 на овој член се утврдува во височина на стартната плата што работникот би ја имал во тековниот месец со надоместок за минат труд.

**Член 52**

Надоместокот по основ на придонесот во зголемувањето на доходот и добивката од иновации, рационализаци и други видови творештва, се утврдува најмалку во износ од 10% од нето годишната добивка, што се остварува од примената на иновацијата, рационализацијата или друг вид творештво, врз основа на договор склучен меѓу работникот односно работодавачот.

**Член 53**

За време на приправничкиот стаж на работникот му припаѓа 80% од основната плата предвидена за работното место за кое се оспособува.

На приправник волонтер за вршење на работите и работните задачи му се исплатува паричен надомест на товар на средствата на организацијата надлежна за работите и задачите на вработувањето во висина утврдена со нејзин акт.

**Член 54**

На учениците и студентите за време на задолжителна производна работа и практика им припаѓа надоместок, доколку тоа е утврдено со колективен договор, односно, со општ акт.

Учениците и студентите имаат право на исхрана и превоз до и од работа, каде се тие организирани.

**Член 55**

Претпријатието односно работодавачот со колективен договор, односно општ акт ги утврдува условите

и околностите во кои може да се организира привремен принуден одмор.

На работникот за време на принуден одмор му припаѓа надоместок на плата најмалку 80% од основната плата што би ја остварил во тековниот месец со надоместок за работен стаж.

#### Член 56

За време на неспособност за работа од 7 денови, работникот има право на надоместок на плата во висина од 70%, од 15 денови, почнувајќи од првиот ден на боледувањето 80% и до 60 денови за сите денови 90% од просечната плата на работникот исплатена во претходниот месец.

За професионални заболувања и повредите на работа и за други случаи утврдени со Закон, надоместокот се утврдува во висина од 100% од основницата утврдена во став 1 на овој член.

#### Други примања

#### Член 57

Работникот има право на одделни надоместоци и примања во висина утврдена со овој Договор.

Основица за пресметување на надоместоците и другите примања на работниците претставува просечната месечна плата во стопанството на Републиката исплатена во претходните 3 месеци.

Висината на одделните надоместоци и примања се утврдува во процент од основницата, и тоа:

- 25% за регрес за исхрана, доколку општествената исхрана не е организирана;
- доколку општествената исхрана е организирана, во висина утврдена од специјализирана установа;
- 100% за регрес за годишен одмор;
- 8% за дневници за службени патувања, а за странство во висина што е пропишана за работници во органите на управата.

Покрај надоместоците од став 3 на овој член, на работникот му се исплатува и:

- трикратен износ од основницата при заминување во пензија;
- трошоци за превоз во локалниот јавен сообраќај до и од работа над 2 км. само во случај кога нема организирано превоз;
- до 30% од цената на литар гориво за соодветното возило по поминат километар со патен налог за надомест на трошоците за користење на сопствен автомобил;
- во случај на смрт на работник или член на семејно домаќинство, што го издржува работникот, за потешки последици од елементарни непогоди, како и за подолго боледување, надоместок чија висина се утврдува со општ акт на претпријатието односно работодавачот, при што не може да биде помала од основницата од став 2 на овој член;
- во случај на селење за службени потреби, во висина на трошоците за селење;
- јубилејни награди за најмалку 10 години работа кај ист работодавач, во висина на основницата од став 2 на овој член, доколку е утврдена со колективен договор, односно општ акт.

#### Теренски додаток

#### Член 58

Претпријатието, односно работодавачот се должни да обезбедат услови за престој на работникот на терен. Трошоците по овој основ се сметаат за мате-

ријални трошоци на работење и се покриваат во висина на вистинските трошоци.

Работникот има право на надоместок на име теренски додаток, зависно од обезбедените услови за престој на работникот на терен, и тоа:

- кога е обезбедено сместување и исхрана од 10% дневно од висината на дневницата;
- кога е обезбедено само сместување во висина на дневницата; и
- кога е обезбедена само исхрана во висина на трошоците за спиење, како и до 10% дневно од висината на дневницата.

Одредбите од овој член се регулираат со општ акт на претпријатието, односно работодавачот.

#### Член 59

Дневниците за службени патувања, регрес за исхрана и теренски додаток меѓусебно се исклучуваат.

Надоместокот за двоен живот и теренски додаток меѓусебно се исклучуваат.

#### Член 60

На работникот му припаѓа испратнина во случај кога е прогласен за технолошки вишок или економски вишок и кога писмено ќе изјави дека сака да му престане работниот однос и дека трајно ќе го реши вработувањето и таа не може да биде помала од 24 просечни месечни плати.

Основицата за пресметување на овој надоместок претставува просечната месечна плата во претпријатието или кај работодавачот остварена во тримесечието во кое се остварува правото на испратнина.

### IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 61

Овој колективен договор важи најмалку 1 година од денот на склучувањето.

Потписниците можат во било кое време спогодбено да го изменат и дополнат овој колективен договор, а задолжително кога се менуваат одредбите на Општиот колективен договор на Република Македонија.

#### Член 62

Претпријатијата односно работодавачите се должни во рок од два месеца по стапувањето во сила на овој договор, да ги усогласат општите акти, односно да склучат колективен договор.

Колективниот договор од став 1 на овој член го склучуваат работоводниот орган и претставникот на Синдикатот во претпријатието.

#### Член 63

Потписниците се должни да го спроведуваат и следат остварувањето на договорот.

За следење на спроведувањето и за толкување на одредбите од овој Колективен договор, потписниците формираат комисија.

Секој од потписниците именува по 3 члена во состав на комисијата од став 2 на овој член.

#### Член 64

Со влегувањето во сила на овој договор, престанува да важи Колективниот договор за градежништво, индустрија за градежни материјали и проектирање на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 2/91).



## Член 65

Овој колективен договор влегува на сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Синдикат за градежништво, индустрија за градежни материјали и проєктирање на Република Македонија  
Републички одбор  
Претседател,  
Владимир Панков, с.р.

Стопанска комора на Република Македонија,  
Собор за градежништво и индустрија за градежни материјали  
Претседател,  
Стојан Андреевски, с.р.

**Огласен дел****СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ**

Пред Општинскиот суд Скопје I – Скопје се води постапка за развод на брак помеѓу тужителката Сулис Амиде од Скопје, с. Сингелик, ул. „15“ бр. 7 и тужениот Сулис Идриз со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Сулис Идриз, да се јави во судот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас. Во спротивно, постапката ќе продолжи со негов привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, Х.П. бр. 3882/92. (216)

Пред овој суд се води постапка за издршка по тужбата на малолетната тужителка Ваљбона Селмани преку законскиот застапник Камиле Селмани од с. Буковиќ – Скопско, против тужениот Зија Селмани од с. Палатица – Тетовско, со непозната адреса во Швајцарија.

За привремен застапник на тужениот е поставен адвокатот Коцевски Гаврил од Скопје, со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје, бр. 0911-2170 од 7.VII.1992 година, кој ќе го застапува тужениот од неговото појавување во судот.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, ХХ П.бр.2226/91. (218)

**ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР**

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Черкези Аделе од Гостивар, против тужениот Черкези Мурат Селим од Гостивар, сега на привремена работа во Италија.

Се повикува тужениот, да се јави пред Општинскиот суд во Гостивар, или, пак, постави свој полномошник. Доколку не се јави, ниту постави полномошник во постапката ќе го застапува привремениот застапник Петрески Васил од Гостивар, се до окончавањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 953/92. (953)

**ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР**

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2913/92, на регистарска влошка бр. 1-17429-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за превоз и услуги „Транс Експорт“ друштво со ограничена одговорност, Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 58-1/11. Претпријатието е основано од основачот Саракинов Владимир, ул. „Ленинова“ бр. 58-1/11, Скопје.  
Дејности: 060501; 060502; 060503; 060601; 060602; 060609; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070227; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 070320; 080190; 090110; 090140; 090150; 090160; 090181; 090182; 090183; 090189.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.  
Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Саракинов Владимир, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2913/92 (1240)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 2502/91, на регистарска влошка бр. 1-3701, го запиша во судскиот регистар приватното претпријатие за трговија на големо и мало „Јоким-комерц“, извоз-увоз, Битола, П.О. Основач е Томислав Чапкуоски. Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 020201; 020202; 090209; 060803; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 050100; 050301; 050302; 100101; 110401; 110402; 110403; 110404; 110309; 110909; 090209; 080129; 080190; 080201; 090131; 090139; 070310; 070320; малограничен промет.

Во прометот со трети лица, претпријатието настапува со целосна овластувања – целосна одговорност.

Томислав Чапкуоски е директор, со неограничени овластувања.  
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 2502/91 (1126)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 1023/91, на регистарска влошка бр. 1-2764, го запиша во судскиот регистар претпријатието за производство, трговија и услуги „СТОЈЕ“, увоз-извоз, Охрид, П.О., ул. „7-ми Ноември“ бр. 43, Охрид. Основач е Стоиче Спасески, со акт од 27.V.1991 година.

Дејности: 011315; 011319; 011390; 011710; 011724; 011741; 011742; 011730; 011749; 011791; 011799; 011949; 012001; 012909; 012042; 050100; 050301; 050302; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 070320; малограничен промет, 090122; 090123; 090131; 090132; 090133; 090139; 110309.

Овластувања на субјектот на уписот со правниот промет со трети лица, целосна овластувања. Вид и обем на одговорноста во обврските на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Стоиче Спасески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 1023/91 (1124)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 877/91, на регистарска влошка бр. 1-2703, го запиша во судскиот регистар претпријатието за производство, земјоделство, градежништво, трговија и услуги „ГОРАН“ увоз-извоз, с. Д. Лакочереј, Охрид, П.О. Основач е Роберт Трајкоски со акт од 22.IV.1991 година.

Дејности: 011313; 011314; 011319; 011320; 012614; 013021; 020110; 020120; 020302; 050100; 050301; 050302; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 070320; 080190; 090209.

Овластувања на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица, целосна овластувања. Вид и обем на одговорноста во обврските на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица, целосна одговорност. Лице овластено за застапување на субјектот е Роберт Трајкоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 877/91 (1125)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3191/92 на регистарска влошка бр. 1-17613-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, преработка и промет на големо и мало „ДАИВА“, Д.О.О., увоз-извоз, Скопје, ул. „Анкарска“ бр. 23/21. Претпријатието е основано со Договор за основање бр. 1 од 20.III.1992 година, а основачи се Попова Даница, Кујуниев Иван, Попов Трајко и Попова Васка. Дејности – производство: 013030; 013099; 020201; Трговија на мало: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; трговија на големо: 0702; 07021; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 07022; 070221; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; туристички агенции: 080201; услуги во областа на прометот: 11030; 110303; 110304; 110309; 11090; 110903; 11095; 110909; 110404; превоз на стока во патниот сообраќај, 060502; надворешна трговија: 070310; 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лицето овластено за застапување и претставување на претпријатието во правниот промет е Кујуниев Иван, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3191/92 (1287)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 874/92 на регистарска влошка бр. 1-12689-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на претпријатието за промет на големо и мало „Рибар-Комерц, експорт-импорт, Д.О.О., Скопје, ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 46 1/5.

Се брише досегашниот застапник во внатрешно и надворешно-трговскиот промет Рибаров Петар, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Рибаров Кирјал, директор, без ограничување.

Од Окружниот суд во Скопје, Срег. бр. 874/92. (1288)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4955/92, на регистарска влошка бр. 1-2461-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на законски застапник на трговското општествено претпријатие „Јупром“ ЦО, увоз-извоз, Скопје, ул. „Самоилова“ бр. 6. Се брише досегашниот в.д. директор на претпријатието, Мехиќ Аљо, кој го застапуваше претпријатието и во надворешно-трговскиот промет, а се запишува новиот директор како застапник Јакимовски Раде, директор, без ограничување.

Од Окружниот суд во Скопје, Срег. бр. 4955/92. (1291)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4299/92, на регистарска влошка бр. 1-18474-0-0-0, го запиша во судскиот регистар претпријатието за економски, правни и инженерски услуги, производство, промет и посредување „ДИОМ“, извоз-увоз, Ц.О. Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 52-9/2, Скопје, основано со одлука бр. 1/92 од 10.IV. 1992 година, а основач е Оливера Чудуловска. Дејности: 011231; 011232; 011320; 011390; 011749; 011791; 011799; 011810; 011930; 011941; 011949; 012001; 012002; 012111; 012202; 012310; 012321; 012322; 012323; 012324; 012511; 012512; 012513; 012521; 012522; 012611; 012612; 012613; 012614; 012615; 012691; 012699; 012703; 012820; 013021; 013022; 013030; 013042; 013043; 013050; 013072; 013074; 013113; 013114; 013115; 013119; 013121; 013122; 013200; 013901; 013903; 013909; 020110; 020121; 020129; 020140; 020201; 020202; 020302; 030003; 030004; 050100; 050201; 050202; 050203; 050209; 050301; 050302; 060502; 060503; 060602; 060609; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070227; 070229; 070230; 070240; 070250; 070310; 070320; 080111; 090110; 090110; 090140; 090150; 100101; 100102; 100103; 100200; 110109; 110302; 110309; 110401; 110402; 110403; 110404; 110405; 110620; 110903; 110904; 110905; 110909.

Претпријатието во правниот промет со трети лица има неограничени овластувања. Истапува во своје име и за своја сметка. Одговорноста на претпријатието за обврските во правниот промет со трети лица е целосна.

Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот промет е Оливера Чудуловска, директор, која го застапува претпријатието, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4299/92 (1289)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3787/92, на регистарска влошка бр. 1-18513-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето претпријатие во сопственост на странско лице и запишување право на вршење работи во надворешно-трговскиот промет под фирма: Трговско претпријатие „ЕКСИМКОС“, експорт-импорт, Д.О.О., Скопје, ул. „Јефримотова“ бр. 19. Претпријатието е основано со одлука за основање од 16.III.1992 година, а основач е ПСТ „ЕКСИМКОС-ИМПОРТ КОСОВА“, „ЕКСИМКОС“, Приштина Дејности: 070211; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 110309; дејности во надворешен трговски промет: 070310; 070320; вршење работи во надворешен трговски промет, застапување и посредување во надворешно-трговскиот промет.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет, одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Ангеловска Снежана, директор на претпријатието, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3787/92 (1290)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4114/92, на регистарска влошка бр. 1-17846-0-0-0, го запиша во судскиот регистар приватното претпријатие за трговија на големо и мало „КО-ДАК“, увоз-извоз, Ц.О., Крива Паланка, ул. „Борис Кидрич“ 35. Основач е Александар Михајловски од Крива Паланка, ул. „Борис Кидрич“ бр. 35. Претпријатието е основано со одлука од 1.IV.1992 година. Дејности: 070112; 070114; 070123; 070127; 070128; 070140; 070150; 070160; 070212; 070213; 070219; откуп на земјоделски производи, 070223; 070225; 070226; надворешна трговија 070310; 070320; малограѓански промет со Грција, Романија, Албанија, Бугарија, Австрија и Италија, слободни царински продавници.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Директорот на претпријатието Александар Михајловски е овластен застапник на претпријатието во надворешно-трговскиот промет, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4114/92. (1278)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 644/92, на регистарска влошка бр. 1-15862-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на приватната компанија за производство и трговија „ЕМИ“ експорт-импорт, Ц.О., „Лесковачка“ бр. 19, Куманово. Компанијата е основана со акт за основање бр. 1 од 15.I.1992 година од Ивица Стефановски, ул. „Лесковачка“ бр. 19, Куманово.

Дејности: 012810; 012820; 012830; 020110; 020120; 020130; 020140; 020201; 020202; 070110; 070111; 070112; 070113; 070114; 070120; 070121; 070122; 070123; 070124; 070126; 070128; 070129; 070131; 070210; 070211; 070213; 070219; 070220; 070221; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 070320; 060502; 060503; 080121; 080122; 080129; 080190; 080201; 090121; 090131; 090140; 090150; 090171; 090179; 090181; 090189; 110301; 110302; 110309; 110902; 110903; 110909; 070125; 070127; 070132; 070212; 070214; 070222; 080202; 090172.

Компанијата ќе стапува во правниот промет во земјата и во странство со трети лица во своје име и за своја сметка. Во правниот промет во земјата и во странство со трети лица, компанијата одговара со сите свои средства со кои располага, а ќе ја представува Ивица Стефановски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 644/92. (1279)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 864/92, на регистарска влошка бр. 1-18105-0-0-0, го запиша во судскиот регистар претпријатието за производство, трговија и услуги „ЗДУЊЕ“, Д.О.О., Гостивар, с. Здуње. Претпријатието е основано со акт бр. 1/92 од 25.XI.1991 година. Основач е Адеми Шерафедин од Гостивар, с. Здуње.

Дејности: 012142; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 090131; 070310; 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот имот.

Адеми Шерафедин, директор, без ограничување, во рамките на внатрешно и надворешно-трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 864/92. (1280)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 370/92, на регистарска влошка бр. 1-2660-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на застапникот на претпријатието за производство на мелнички, пекарски, кондиторски и други производи и промет на мало и големо „ЖИТО ПОЛОГ“ Акционерско друштво во мешовита сопственост, Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 134.

Се брише досегашниот застапник Боривоје Михајловски, директор без ограничување, а се запишува новиот застапник Мишески Мирослав, директор, без ограничување за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 370/92. (1281)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3404/92, на регистарска влошка бр. 1-1320-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Статусот на „Автопрогрес“, Тетово, А.Д. со П.О., за производство на метални производи, автоделови, ремонт, сервис и промет извоз-увоз, ул. „Илинденска“ бб.

Со Одлуката бр. 02-659/1 од 4.III.1992 година, претпријатието се трансформира во чисто Акционерско друштво

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3404/92. (1282)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8277/91, на регистарска влошка бр. 1-16627-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието „ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПЕТРОЛ“, Д.О.О., за внатрешна и надворешна трговија, Ц.О., Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 40. Скратена ознака на фирмата: „ИП“. Д.О.О., д.о., Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 40. Основачи се УТП „Интернационал“ Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 40, Борислав Алчев од Титов Велес, ул. „Браќа Капчеви“ бр. 13, Стојановски Павле од Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 59/1, Георгиевски Живко од Титов Велес, ул. „Комплекс Узус“ к-3/25, Николава Веска од Титов Велес, ул. „Плоштад Којник“ бр. 22 и Кузмановски Миливоје од Титов Велес, ул. „Благој Горев“ 102/4, со договор за основање од 22.XI.1991 година.

Дејности: 07013; 070132; 070140; 070150; 070230; 070240; 070250; 070310; 070320; 090121; 080190; работи во надворешно-трговскиот промет 070310; 070320.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Алчев Борислав, вршител на должност директор, без ограничувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8277/91. (1283)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7568/91, на регистарска влошка бр. 1-246-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на називот на угостителското трговско претпријатие „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“, Ц.О., Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 40 и во иднина ќе гласи: Угостителско трговско претпријатие „ИН-



070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 07013; 070140; 110303; 110309; 050100; 050201; 050202; 050209; 05030; 110402; 110403; 110404; 110909; 090131; 090132; 090133; 090139; 090202; 080201; 080202; 070310; 070320; застапување на странски фирми, изведување на инвестициони работи.  
Христов Иван, директор, со неограничена одговорност.  
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1705/92. (1504)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3764/92, на регистарска влошка бр 1-2815-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на претпријатието за внатрешна и надворешна трговија и производство „Пакотекс“ извоз-увоз Д.О.О., Скопје, ул. „Никола Карев“ бр 66 то менува седиштето и во иднина ќе биде на ул. „Лазар Танев“ бр. 2.  
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 3764/92. (1501)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3060/92, на регистарска влошка бр 1-4960-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на претпријатието за трговија на големо и мало „ТОТАЛ КОМЕРЦ“ извоз-увоз, Ц.О. Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 61-а  
Кон претпријатието пристапува нов основач Звонимир Божиновиќ, со Одлука бр 7-92 од 30.1.1992 година  
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 3060/92. (1502)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3899/92, на регистарска влошка бр. 1-18714-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во мешовита сопственост како Д.О.О. и запишување право на работење во надворешен трговски промет на Трговското претпријатието на големо и мало „Центротекстил“ ДОО Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 26, в.д. директор е Стаменковиќ Војслав. Основачи: „Центротекстил“ ДП експорт-импорт Београд, КПК „Куманово“ и „Киро Фетак“ АД Куманово.  
Дејности: 07011; 07012; 07013; 070132; 070140; 070115; 070220; 070221; 070222; 070223; 070210; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070120; 070121; 070122; 070123; 070127; 070129; 110302; 110303; 110309; 110403; 110611; 110620; 110901; 110905; 070310; 070320.

Претпријатието стапува во правниот промет со трети лица во свое име и за своја сметка. Претпријатието одговара за своите обврски во правниот промет со трети лица со целиот свој имот.  
Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешен трговски промет е Стаменковиќ Војслав, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3899/92. (1311)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 947/91, на регистарска влошка бр. 1-2738, го запиша во судскиот регистар приватното претпријатието за трговија на големо и мало и увоз-извоз „ЛАН-КРИС“ Битола, со П.О. Основач на претпријатието е Панде Кулевски од Битола, со стан на ул. „Горги Сугарев“ бр. 37-6.  
Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070130; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 070320.

Овластувањата на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица е со овластувања. Видот и обемот на одговорноста на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица е целосна одговорност.  
Лице овластено за застапување е Панде Кулевски, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 947/91 (1312)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 594/92, на регистарска влошка бр. 1-2183, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на „Битолска трговија“ извоз -увоз акционерско друштво во мешовита сопственост - Битола, П.О., Наум Бакрачевски.  
Лице овластено за застапување е Александар Стефановски, в.д. директор.  
Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 594/92. (1313)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 498/92, ја запиша во судскиот регистар Станбената задруга „Сарај“ Битола, ул. „Ружа Делчева“ - 1/12 Битола. Основачи се: Стојановска Фани, Стојановски Никола и Андреевска Биљана.  
Дејности: Вршење на инвеститорски работи за изградба на семејни станбени згради и станови, како и деловни простории, доколку истите се наоѓаат во станбената зграда во која се наоѓаат и становите на членовите на станбената задруга.  
Организирање за штедење на стан за членовите на задругата.  
Купување на станбени згради и станови како и деловни простории доколку истите се предвидени во станбената задруга во која се наоѓа и станот на членот на станбената задруга заинтересиран за вршење на дејност со личен труд од општествено правни лица за потребите на задругата. Набавување на градежен и друг материјал и елементи потребни за изградба на станови и деловни простории за своите членови.  
Одржување на станбени згради и станови на станбената задруга.

Вид и обем на овластување на субјектот на уписот во правниот промет, целосно овластување. Вид и обем на одговорноста за обврските на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на субјектот на уписот е Стојановска Фани.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 498/92 (1314)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 313/92, на регистарска влошка бр 1-4387, го запиша во судскиот регистар основањето на приватното претпријатието за угостителство, услуги и трговија на големо и мало „ВЕПСТЕР“, извоз-увоз, Битола, П.О., ул. „Солунска“ бр 202. Основач е Камчев Љубиша од Битола, лк. 160261 со стан на ул. „Едвард Кардел“ - 7/47, Битола.

Дејности: 090150; 090160; 090171; 090179; 090181; 090183; 090209; 090201; 110309; 11903; 110303; 080201; 080202; 060501; 060502; 080121; 080129; 080190; 03003; 013022; 070114; 070121; 070122; 070123; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070221; 070222; 070224; 070225; 070230; 070240; 070250; и во надворешниот трговски промет 070310; 070320.

Средства за работа: основач долг од 2000,00 денари.

Права и обврски: полни овластувања и одговорности. Ризикот го сноси основачот во висина на вложените средства.

Лице овластено за застапување е директор Камчев Љубиша, од Битола, со неограничено овластување во рамките на запишаните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 313/92. (1315)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 2882/91, на регистарска влошка бр. 1-4040, го запиша во судскиот регистар основањето на приватното претпријатието за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги „БИЦИ“, Битола, со п.о. Скратен назив: ПП „БИЦИ“ - Битола, со п.о., булевар „1-ви Мај“ бр. 297 А, Битола. Основач е Цивкаровски Игор од Битола, со л.к. бр. 252054 издадена од СВР Битола и МБ 1602973410001, булевар „1-ви Мај“ бр. 297 А, Битола.

Дејности: 011311; 012142; 012421; 012429; 013021; 013021; 013022; 013050; 020110; 020120; 020140; 050100; 050302; 070111; 070112; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070250; 070310; 070320; 110309; 110402; 060502; 110404;

Средства за работа: основачки влог 2.000,00 денари.

Права и обврски: целосно овластувања и одговорности. Ризикот го сноси основачот во висина на вложените средства.

Лице овластено за застапување е директорот Цивкаровски Игор од Битола, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 2882/91. (1316)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег.бр. 256/9, на регистарска влошка бр. 3-47, ја запиша промената на лицето овластено за застапување на општинската самоуправа интересна заедница за здравствена заштита - Охрид, на лицето Наумовски Горги.  
Лице овластено за застапување е Гоце Петревски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег.бр. 256/91 (1317)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 2917/92, на регистарска влошка бр. 1-17448-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, трговија и услуги „Пеликан-комерц“, Ц.О., Скопје, ул. „Злате Михајловски“ бр. 9, Скопје.  
Дејности: 011314; 011315; 011320; 011390; 012201; 012203; 012321; 012322; 012324; 012304; 012701; 012702; 012703; 012820; 013030; 013041; 013050; 013099; 013111; 013113; 013121; 013200; 020121; 020140; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070227; 070229; 070230; 070250; 070260; 070310; 070320; 080121; 080122; 080190.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 2917/92. (1304)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3972/92, на регистарска влошка бр. 1-18025-0-0-0, го запиша во судскиот регистар приватното претпријатието „Глобал Трејд“, увоз-извоз, трговија на големо и мало, Скопје со П.О., бул. „Јане Сандански“ бр. 108/13.

Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070227; 070229; 070230; 070250; 080190; 110302; 110309; 060602; 080201; 080202; 080119; 020302; 050301; 050302; 110402; 110403; 110404; 110902; 110903; 070310; 070320.

Основач е Игор Каневче, директор, со целосна одговорност, и неограничено овластување, во рамките на запишаните дејности.

Лице овластено за застапување е Игор Каневче, директор.  
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 3972/92 (1305)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 3692/92, на регистарска влошка бр. 1-10088-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на „ИНГРАДЕ Центар“, друштво







070212; 070213; 070214; 070219; 030003; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 070320; 110309.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства, целосна одговорност.

За директор на претпријатието се именува основачот на претпријатието, Јуван Маја.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2647/92 (1507)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4653/92, на регистарска влошка бр. 1-18706-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и транспорт „АЛМА-МАТОСГ“, експорт-импорт, ДОО, Скопје, ул. „Тодор Чангов“ бр. 17/29. Претпријатието е основано со акт за основање од 2.IV.1992 година, а основачи се Павлевски Стојан и Паунов Тодор. Дејности: 060501; 060502; 060503; 060601; 060602; 060609; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070227; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 110309; 110909. Дејности во надворешно-трговскиот промет: 070310; 070320; застапување; посредување; реекспорт; консигнација; меѓународна шпедиција; меѓународен транспорт на стоки и патници; малограничен промет со Грција, Бугарија и Албанија.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Павлевски Стојан, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4653/92 (1509)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4142/92, на регистарска влошка бр. 1-4428-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на застапникот на Претпријатието за производство, промет и услуги „Кашп“, извоз-увоз, Д.О.О., с. Кучково, Скопје. Се брише досегашниот застапник во внатрешниот трговски промет Љубица Блажевска, директор без ограничување, а се запишува Мојсовски Крсто, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4142/92 (1508)

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението на овој суд Ст. бр. 798/91 од 13.XI.1991 година, отворен стечајна постапка на Приватното трговско претпријатие „Јордан Инц“ од Скопје.

За стечаен судија се именува Мирјана Немет судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Сајков Томислав, од Скопје ул. „Добромир Хрс“ бр. 8, телефон 215-070.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник, да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет на овој суд со пријави во 2 примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите кон стечајниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверители на стечајниот должник на 22.X.1992 година, во 11,30 часот во соба број 60а, во овој суд.

Од Општинскиот суд во Скопје. (1419)

Се отвара стечајна постапка против должникот ТПП „Јесо“ од Охрид, но не се спроведува.

Стечајната постапка против должникот се заклучува. Од Окружниот стопански суд во Битола. (1422)

Се отвара стечајна постапка против должникот ПП „Ормонт Комерц“ од Прилеп, но не се спроведува.

Стечајната постапка против должникот се заклучува. Од Окружниот стопански суд во Битола. (1423)

Се отвара стечајна постапка против должникот ПП „Мак Информ“ од Прилеп, но не се спроведува.

Стечајната постапка против должникот се заклучува. Од Окружниот стопански суд во Битола. (1424)

Се отвара стечајна постапка против должникот ПП „Зора“ од Прилеп, но не се спроведува.

Стечајната постапка против должникот се заклучува. Од Окружниот стопански суд во Битола. (1425)

Се отвара стечајна постапка против должникот ПП „Филипсон“ од Прилеп, но не се спроведува.

Стечајната постапка против должникот се заклучува. Од Окружниот стопански суд во Битола. (1426)

Се отвара стечајна постапка против должникот ПП „Европа Центар“ од Прилеп, но не се спроведува.

Стечајната постапка против должникот се заклучува. Од Окружниот стопански суд во Битола. (1427)

Се отвара стечајна постапка против должникот ПП „Артемиди“ Прилеп, но не се спроведува.

Стечајната постапка против должникот се заклучува. Од Окружниот стопански суд во Битола. (1428)

Стечајна постапка против должникот се отвора, но не се спроведува.

Стечајната постапка против должникот С.З. „Јука“ Струга се заклучува. Од Окружниот стопански суд во Битола. (1429)

Се отвара стечајна постапка, но не се спроведува.

Стечајната постапка против должникот ЗЗ „Развој“ Крушево се заклучува. Од Окружниот стопански суд во Битола. (1430)

Се отвара стечајна постапка против должникот ПП „Гаф промет“ од Прилеп, но не се спроведува.

Стечајната постапка против должникот се заклучува. Од Окружниот стопански суд во Битола. (1431)

Се отвара стечајна постапка против должникот ПП „Кобра промет“ од Прилеп, но не се спроведува.

Стечајната постапка против должникот се заклучува. Од Окружниот стопански суд во Битола. (1432)

Се отвара стечајна постапка против должникот С.З. „Градежник“ од Прилеп, но не се спроведува.

Стечајната постапка против должникот се заклучува. Од Окружниот стопански суд во Битола. (1436)

## СОДРЖИНА

	Страна
1074. Одлука за разрешување и за именување на членови на Советот за безбедност на Република Македонија . . . . .	1021
1075. Одлука за користење на ефективните странски пари по основач на откупени бензински бонови . . . . .	1021
1076. Правилник за изменување на Правилникот за цените за услугите за престој на деца во организациите за згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст и забавиштата . . . . .	1021
1077. Решение на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 184/92 од 4 септември 1992 година . . . . .	1021
1078. Решение на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 180/92 од 4 септември 1992 година . . . . .	1022
<b>Колективни договори</b>	
57. Колективен договор за градежништво, индустрија за градежни материјали и проектирање на Република Македонија . . . . .	1023